

ОГЛАС
ЗА ПОТРЕБА ОД НАБАВКА БР.01/21

Правен основ: ЧЛЕН 40 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - ЗА НАБАВКИ(СТОКИ, УСЛУГИ, РАБОТИ) ЗА КОИ НЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ/НАБАВКИ ПОД ВРЕДНОСЕН ПРАГ

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Општина Охрид

Адреса: Димитар Влахов 57 Охрид 6000

Контакт: Одделение за јавни набавки, Телефон/Факс: 046 262 493

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

1) **Набавка на услуга од овластено лице за проценка на недвижен имот(земјиште и згради)**

Опис	Цена за м2 без ДДВ/денари	Цена за м2 со ДДВ/денари
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела до 1000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела од 1000 до 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела над 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели до 1000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели од 1000 до 2000 м2		

Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели над 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина до 200 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина од 200 до 400 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина над 400 м2		

2) Проценета вредност:**60.000,00 денари** со вклучен ДДВ

ДОСТАВА НА ПОНУДА

Сите заинтересирани правни и физички лица својата понуда можат да ја достават на следните начини:

1. преку пошта на следната адреса: Димитар Влахов 57, 6000 Охрид;
2. по електронски пат во pdf/jpg формат на следната меил адреса: mali.nabavki@ohrid.gov.mk или
3. лично во архивата на Општина Охрид

најкасно до 05.02.2021 година до 12 часот, со назнака „понуда по оглас бр.01/21“.

Образецот на понудата е даден во прилог на огласот.

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса.

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на доставената покана за учество и огласот бр.01/21 објавен од страна на општина Охрид ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____

- Телефон: _____

- Факс: _____

- Е-пошта: _____

- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

Дел III – Финансиска понуда

Опис	Цена за м2 без ДДВ/денари	Цена за м2 со ДДВ/денари
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела до 1000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела од 1000 до 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на една катастарска парцела над 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели до 1000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели од 1000 до 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/земјиште на повеќе катастарски парцели над 2000 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина до 200 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина од 200 до 400 м2		
Проценка на недвижен имот/згради со површина над 400 м2		

Рок на на извршување на услугата:.....

Рок за исплата на фактура:.....

Дата

Подпис и печат